

Службен весник

на Република Македонија

Број 86

14 јуни 2013, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1975. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2014 година	2	1983. Објава од Министерството за надворешни работи	5
1976. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура	2	1984. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда на здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи	5
1977. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево	3	1985. Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Битола	5
1978. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија за периодот 1.01.2012 – 31.12.2012 година	3	1986. Решение од Судски совет на Република Македонија	5
1979. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Царинската управа	3	1987. Решение од Судски совет на Република Македонија	6
1980. Решение за именување заменик на директорот на Царинската управа	3	1988. Оглас од Судски совет на Република Македонија	6
1981. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес	3	1989. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	6
1982. Упатство за начинот на примена на средствата за присилба	4	1990. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	7
		1991. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	7

Стр.	Стр.
1992. Правилник за поблиските услови во поглед на објектите, опремата и кадарот кои треба да ги исполнат производителите на ветеринарно-медицински препарати, формата и содржината на образецот на барањето и документацијата за добивање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати, висината на трошоците за издавање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати, начинот на работа на носителите на одобрението за	производство на ветеринарно-медицински препарати, како и начинот на водење на евиденција на ветеринарно-медицинските препарати кои се пуштени во промет (*)..... 7
1993. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија 19	
1994. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија 19	
	Огласен дел 1-124

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1975.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожарни-карството („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004 и 81/2007) и член 10 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), а во врска со член 44 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 5/2002), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2014 година, по општини.

Член 2

Средствата за плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Република Македонија за 2014 година, во раздел 06001 – Министерство за внатрешни работи, Програма А – Децентрализација, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на единиците на локалната самоуправа.

Член 3

Средствата од членот 2 од оваа уредба се распределуваат по општини, согласно следните критериуми:

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на склучени спогодби за преземање во надлежност на Градот Скопје и општините и
- износ на основни плати и додатоци на плати по вработен во ТППЕ, согласно закон.

Член 4

Распределбата на средствата од членот 2 од оваа уредба по општини, се врши преку Министерството за внатрешни работи.

Член 5

Остатокот од средствата по исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно ниво, се пренесува во наредниот месец.

Член 6

Остатокот од средствата по исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2014 година, Министерството за финансии го враќа во Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 41-3356/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1976.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за култура се дава на времено користење недвижни ствари – голинка со површина од 1485 м², земјиште под зграда со површина од 374 м² и објект зграда бр.1, кат приземје, влез 001, со површина од 320м² и 3 м², и кат 01, влез 002, со површина од 241 м², лоцирани на КП бр.8475/1, со адреса на ул. Разловци, КО Разловци, запишани во Имотен лист бр. 318, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за период до осум дена.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3574/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1977.

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ ОД ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на недвижните ствари – голинка со површина од 1485 м², земјиште под зграда со површина од 374 м² и објект зграда бр.1, кат приземје, влез 001, со површини од 320м² и 3 м², и кат 01, влез 002, со површина од 241 м², лоцирани на КП бр.8475/1, со адреса на ул. Разловци, КО Разловци, запишани во Имотен лист бр. 318, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура и Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3574/2
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1978.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010, 53/2011 и 1/2012), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 11.6.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 1.1.2012 – 31.12.2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот 1.01.2012 – 31.12.2012 година бр.02-2486/1, од 29.5.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3739/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1979.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 и 113/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 јуни 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. Дритон Фејза се разрешува од должноста заменик на директорот на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3967/1
4 јуни 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

1980.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 и 113/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 јуни 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. За заменик на директорот на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Лавдрим Велиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3968/1
4 јуни 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

1981.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“–ВЕЛЕС

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес се именува Стојче Тапанџиоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4227/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1982.

Врз основа на член 79 точка 7 од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни работи, донесе

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРИСИЛБА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на примена на средствата за присилба.

Член 2

Работникот за обезбедување средствата за присилба ги применува ако саканата цел не е постигната со примена на ненасилни средства.

Член 3

Средствата за присилба не се применуваат спрема деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, тешки инвалиди и бремени жени, освен ако овие лица со огнено оружје или друго опасно средство непосредно го загрозуваат животот на работникот за обезбедување или на друго лице.

Член 4

Ако со примената на средствата за присилба е предизвикана повреда или настапила смрт, веднаш се обезбедува медицинска помош на повреденото лице и се известува Министерството за внатрешни работи.

Член 5

Под примена на физичка сила во смисла на ова упатство се смета употребата на различни зафати, боречки вештини или на нив слични постапки врз телото на друго лице, кои имаат за цел одбивање на напад, спречување бегство на лице или совладување на отпорот на тоа лице.

Член 6

Работникот за обезбедување по претходно предупредување применува физичка сила заради одбивање на непосреден противправен напад насочен кон неговиот живот или животот на лицата кои ги обезбедува или непосреден противправен напад насочен кон уништување, оштетување или отуѓување на имотот што го обезбедува.

Член 7

Ако работникот за обезбедување оцени дека непосредниот напад или отпорот од страна на лицето може да биде совладен само со примена на физичка сила, првенствено ќе го примени тоа средство за присилба.

Ако работникот за обезбедување оцени дека не може да го совлада отпорот или да одбие напад врз себе, личноста или објектот што ги обезбедува само со примена на физичка сила, ќе примени гумена палка.

Член 8

За отпор во смисла на член 7 од ова упатство се смета секое спротиставување на наредбите на работникот за обезбедување издадени за одалечување од определено место, за соодветно постапување, за задржување, со кое тоа се оневозможува.

Отпорот може да биде активен и пасивен.

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со примена на оружје, оружје, други предмети или физичка сила (се бори, се турка, се засолнува со разни предмети) и на тој начин го оневозможува работникот за обезбедување да ги извршува службените работи.

Пасивен отпор постои кога лицето нема да се одзвие на предупредувањето на работникот за обезбедување или ќе се стави во таква положба (ќе легне, ќе клекне, ќе се фати за некој предмет и слично) со кое се оневозможува извршувањето на службените работи.

Член 9

Работникот за обезбедување веднаш престанува да применува физичка сила или гумена палка штом престане непосредниот напад или отпорот од страна на лицето против кое е употребена гумена палка или физичка сила.

Член 10

Кога лицето дава пасивен отпор гумена палка не се применува, освен ако лицето со пасивниот отпор ја оневозможува интервенцијата на работникот за обезбедување, а нема други можности таквиот отпор да се совлада или примената на физичка сила е без успех.

Член 11

Гумена палка не се применува врз виталните делови на телото (главата, слабините, stomакот).

Член 12

Средства за врзување на лица се: лисици, пластични стеги и прирачни средства (ленти, ленти за лепење, кожен или пластичен ремен, врвки или други средства со кои на лицето може да му се заврзат рацете).

Ако работникот за обезбедување со себе нема лисици или пластични стеги може да употреби прирачни средства. Со употребата на прирачните средства треба да се прекине веднаш штом се обезбедат лисици или пластични стеги, само доколку истото не влијае на безбедноста на постапката, на работникот за обезбедување или безбедноста на трети лица.

Работникот за обезбедување кога користи лисици или пластични стеги му ги врзува рацете на лицето зад неговиот грб.

Член 13

Под примена на хемиски средства (спреј) се смета примена на течни форми на распрскувачи, кои не се штетни за здравјето на луѓето.

Работникот за обезбедување го користи на начин што го стиска спрејот и го насочува кон лицето. При примената на спрејот треба да се почитуваат упатствата на производителот.

Спрејот треба да е наполнет со супстанца која надражува и да е покриен во делот каде што се активира. Дозата треба да е наполнета со гас под притисок.

Член 14

Дресирано куче како средство на присилба се применува по претходно предупредување заради одбивање на непосреден напад над работникот за обезбедување, на лицето или објектот што се обезбедува.

Член 15

Дресираните кучиња треба да бидат водени од страна на посебно обучени работници за обезбедување и држени на врвца и со заштитна корпа на муцката.

Дресираните кучиња се применуваат со заштитна корпа, тогаш кога е дозволена употреба на физичка сила и гумена палка, а без заштитна корпа тогаш кога е дозволена примена на огнено оружје.

Член 16

Работникот за обезбедување применува огнено оружје, само ако објективно не може да ја извести полицијата и ако со други средства за присилба не може да одбие од себе непосреден противправен напад на начин со кој се загрозува неговиот живот, животот на лицето или имотот што ги обезбедува или напад кој го вршат две или повеќе лица односно напад од очигледно физички посилено лице или лице кое се служи со посебни вештини.

Како напад со огнено оружје се смета и самото посегание по огнено оружје.

Член 17

Работникот за обезбедување пред примената на огненото оружје гласно предупредува „стој, обезбедување!“, а потоа и вторпат гласно предупредува „стој, ќе пукам“.

Огненото оружје се применува на начин на кој се предизвикува најмала можна последица по животот и здравјето на лицето спрема кое е применето.

Член 18

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 03 јули 2013 година.

Бр.12.1-36716/1
10 јуни 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1983.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за соработка во областа на здравството и медицинските науки, потпишана во Сараево на 4 октомври 2012 година, ратификувана од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за соработка во областа на здравството и медицинските науки, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2013, е влезена во сила на 31 мај 2013 година.

7 јуни 2013 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1984.

Врз основа на член 219 став 6 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12 и 145/12), министерот за здравство донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 1

Во Правилникот за поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда на здравствените работници и здравствени соработници вработени во јавните здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 102/12) во членот 2 став 2 зборовите „износ од 30.000,00 денари месечно“ се заменуваат со зборовите „висината на нето платата во која се вклучени сите додатоци на плата на здравствениот работник односно здравствениот соработник“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4456/2
11 јуни 2013 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1985.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 6.6.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД БИТОЛА

1. За судија на Апелациониот суд Битола е избрана:
- Пакизер Алиоска – Виш соработник во Управа за водење на матични книги ПК-Ресен.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1187/1
6 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

1986.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 12.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Исмаилхаки Хасани, судија на Апелациониот суд Скопје, со навршување на 64 години на 23.05.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 12.06.2013 година.

Бр. 07-1253/1
12 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

1987.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 12.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Виолета Јанкуловска, судија на Апелациониот суд Битола, со навршување на 64 години на 12.06.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 12.6.2013 година.

Бр. 07-1252/1
12 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

1988.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), објавува

ОГЛАС

- За избор на 1 (еден) судија на Управниот суд.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), како и посебните услови предвидени во член 17 став (2) алинеја 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Вељко Влаховик“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-1262/1
13 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1989.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), постапувајќи по Барањето на Евроинс Осигурување АД Скопје поднесено на ден 22.5.2013 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 6.6.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Евроинс Осигурување АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - седма емисија на 732 обични акции со вкупен износ на емисијата од 23.079.960 денари, согласно Одлуката бр. 02-1400/6 од 10.05.2013 година за зголемување на основната главнина на Евроинс Осигурување АД Скопје со парични влогови преку издавање на седма емисија на обични акции по пат на приватна понуда за институционален инвеститор, донесена од Собранието на акционери на Друштвото на ден 10.05.2013 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 02-1400/6 од 10.05.2013 година за зголемување на основната главнина на Евроинс Осигурување АД Скопје со парични влогови преку издавање на седма емисија на обични акции по пат на приватна понуда за институционален инвеститор, донесена од Собранието на акционери на Друштвото на ден 10.05.2013 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07 - 27
6 јуни 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1990.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 6.6.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. ФАБРИКА ИЛИНДЕН АД СКОПЈЕ СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, поради стечај.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07 - 30
6 јуни 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1991.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 6.6.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото за производство и монтажа на метални конструкции МЕТАЛЕЦ АД увоз-извоз Прилеп СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, поради стечај.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07 - 31
6 јуни 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**

1992.

Врз основа на член 31 став (3), член 32 став (9), член 33 став (2) и член 35 став (7) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОБЈЕКТИТЕ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ КОИ СЕ ПУШТЕНИ ВО ПРОМЕТ (*)

Дел I

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови во поглед на објектите, опремата и кадарот кои треба да ги исполнат производителите на ветеринарно-медицински препарати, формата и содржината на образецот на барањето и документацијата за добивање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати, висината на трошоците за издавање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати, начинот на работа на носителите на одобрението за производство на ветеринарно-медицински препарати, како и начинот на водење на евиденција на ветеринарни

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата (32001L0082); изменета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година (32004L0028); изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК (32009L0009); изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година (32009L0053); изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година (32009R0596); Поглавје 2 и 3 од Дел 1 (Основни барања за медицинските препарати) од деталните деталните упатства за добра производна пракса издадени од Европската Комисија во Правилата кои ги регулираат медицинските препарати, Волумен 4.

нарно-медицинските препарати кои се пуштени во промет.

Член 2

Одредбите од овој правилник се применуваат и за хо-еопатски ветеринарно-медицински препарати.

Член 3

Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) “Ослободување на серија ветеринарно-медицински препарати” е испитување на релевантната документација со цел да се утврди сообразност на серијата на препаратот со одобрението за ставање во промет.

2) “Место на производство” е ограничен простор кој претставува комплетна целина во кој носителот на одобрението за производство врши производство на ветеринарно-медицински препарати.

3) “Земја членка” е држава членка на Европската Унија.

4) “Трета земја” се сите земји освен Република Македонија и земјите членки на Европската Унија.

5) “Обезбедување на фармацевтски квалитет” е вкупниот збир на организирани активности предвидени со цел да се обезбеди дека ветеринарно-медицинските препарати го имаат бараниот квалитет за употребата за која се наменети.

Дел II

Поблиски услови во поглед на кадар, објекти и опрема

Член 4

(1) Производителот на ветеринарно-медицински препарати треба да располага со следниот кадар:

1) раководител на производство;

2) раководител на контрола на квалитет и

3) квалификувано лице одговорно за спроведување на активностите од член 35 од Законот за ветеринарно-медицински препарати (доколку барем едно од лицата од точка 1) и 2) од овој став, не е одговорно за спроведување на тие активности).

(2) Во големите производствени капацитети работите утврдени со ставовите (4), (5) и (6) на овој член може да се делегираат на други лица.

(3) Квалификуваното лице од став (1) точка 3) од овој член треба да е постојано и континуирано на располагање на производителот и:

1) за ветеринарно-медицински препарати произведени во Република Македонија, да обезбеди дека секоја серија на ветеринарно-медицински препарати е произведена и контролирана согласно со Законот за ветеринарно-медицински препарати и условите за одобрување за ставање во промет;

2) за ветеринарно-медицински препарати произведени во земји членки на Европската Унија, да обезбеди дека секоја увезена серија на ветеринарно-медицински препарати е произведена и контролирана согласно со законодавството на соодветната земја членка и условите за одобрување за ставање во промет;

3) за ветеринарно-медицински препарати произведени во трета земја, да обезбеди дека секоја производна серија што е увезена подлежи на комплетно испитување на квалитетот и испитување на квантитетот на најмалку фармаколошки активните супстанции, како и на сите други тестови или контроли кои се неопходни за да се обезбеди квалитетот на ветеринарно-медицинските препарати во согласност со барањата за одобрување на ставањето во промет и

4) да потврди во евиденцијата, во текот на изведување на операциите и пред секое пуштање во промет, дека секоја производствена серија ги исполнува одредбите од член 35 од Законот за ветеринарно-медицински препарати.

(4) Раководителот на секторот за производство треба да:

1) гарантира дека ветеринарно-медицинските препарати, се произведуваат и чуваат во согласност со барањата од соодветната документација, со цел постигнување на бараниот квалитет;

2) одобри упатства, кои се однесуваат на производните постапки и да обезбеди нивна доследна примена;

3) обезбеди дека производната документација е анализирана и потпишана од страна на одговорното лице пред да биде доставена до одделот за контрола на квалитетот;

4) го контролира одржувањето на просторот и опремата во одделот за производство;

5) потврди дека се извршени потребните валидации и

6) обезбеди спроведување на почетна и континуирана обука на персоналот, прилагодена на нивните потреби.

(5) Раководителот на секторот за контрола на квалитет треба да:

1) ги одобри или одбие почетните материјали и материјалот за пакување, меѓупроизводите, полупроизводите и готовите производи, ако не се во согласност со спецификациите;

2) ја провери документацијата на секоја серија на ветеринарно-медицински препарат;

3) обезбеди спроведување на сите потребни испитувања;

4) одобри спецификации, упатства за земање примероци, методи за испитување, и други постапки на контролата на квалитет;

5) ги одобри и надгледува изведувачите на испитувањата под договор (секоја договорна лабораторија за контрола на квалитетот);

6) го контролира одржувањето на просторот и опремата во одделот;

7) потврди дека се извршени соодветните валидации на аналитичките методи и

8) обезбеди спроведување на почетна и континуирана обука на персоналот, прилагодена на нивните потреби.

(6) Раководителите на производство и контрола на квалитет имаат и заеднички обврски кои се однесуваат на квалитетот на ветеринарно-медицинските препарати и тоа:

- 1) одобрување на пишаните процедури и упатства, вклучувајќи и нивна измена;
- 2) следење и контрола на амбиенталните услови во производството, вклучувајќи ја и хигиената во погонот;
- 3) валидација на процесите;
- 4) обука и интерни проверки;
- 5) одобрување и проверка на добавувачите на сите почетни материјали;
- 6) одобрување и контрола на договорените произведувачи;
- 7) дефинирање и контрола на условите за чување на почетни материјали и готови производи;
- 8) чување на записи, извештаи и документација;
- 9) следење на исполнувањето на барањата на добра-та производна пракса и
- 10) проверка, испитување и земање примероци со цел да се врши мониторинг на факторите кои можат да влијаат на квалитетот на производот.

Член 5

- (1) Објектите за производство на ветеринарно-медицински препарати треба да бидат сместени на локација којашто земајќи ги во предвид мерките за заштита на производството е најмалку ризична во поглед на контаминација на почетните материјали или готовиот производ.
- (2) Објектите од став (1) на овој член треба внимателно да се одржуваат, така што поправките и одржувањето нема да претставуваат опасност по квалитетот на препаратот.
- (3) Објектите од став (1) на овој член треба да се чистат, а по потреба и дезинфицираат, согласно детално пропишани постапки на производителот.
- (4) Осветлувањето, температурата, влажноста и вентилацијата треба да бидат соодветни, без штетно директно или индиректно влијание врз ветеринарно-медицинските препарати во текот на производството и чувањето или врз правилното функционирање на опремата.
- (5) Објектите од став (1) на овој член треба да бидат проектирани и опремени на начин со кој ќе се спречи влез на инсекти и животни.
- (6) Производителот треба ги превземе сите неопходни мерки за да оневозможи влез на неовластени лица, и да осигура дека просториите за производство, складирање и контрола на квалитет не се користат за минување и движење на кадарот којшто не работи во нив.

Член 6

- (1) Со цел да се минимизира ризикот од сериозна медицинска опасност заради вкрстена контаминација, треба да се обезбедат наменски и одвоени простории за производство на одредени ветеринарно-медицински препарати, како што се високо сензибилизирачки супстанции или биолошки подготовки.
- (2) Производството на одредени дополнителни препарати, како што се одредени антибиотици, одредени хормони, одредени цитотоксички, одредени високоактивни препарати и не-медицински препарати, не треба да се врши во исти простории. Во исклучителни случаи, овие препарати може да се произведуваат во ист произ-

воден простор со примена на кампањско производство, под услов да се применуваат посебни мерки на претпазливост и да се спроведе потребната валидација.

(3) Во просториите кои се користат за производство на ветеринарно-медицински препарати не може да се врши производство на технички отрови, како што се пестициди и хербициди.

(4) Просториите треба да се распоредени на начин којшто треба да овозможи логичен тек на производните постапки и потребен степен на чистота.

(5) Соодветноста во работењето и во просторот за складирање во текот на процесот треба да овозможи правилно и логично поставување на опремата и материјалите со што се минимизира ризикот од забуни меѓу различните медицински препарати или нивните компоненти, се избегнува вкрстена контаминација и се минимизира ризикот од изоставување или погрешна примена на било кој од чекорите на производство или контрола.

(6) Во просториите каде што се сместени почетните и примарните материјали за пакување, меѓупроизводите или неспакуваните производи - во рефус, внатрешните површини (сидови, подови и тавани) треба да се мазни, да немаат пукнатини и отворени дупки, не треба да отпуштаат честички и истите треба да се лесни за чистење и по потреба за дезинфекција.

(7) Водоводната мрежа, електричната инсталација, уредите за вентилација и останатите уреди треба да се проектирани и поставени на начин со којшто ќе се избегне создавање на влдрабнатини кои тешко се чистат. Заради нивно одржување, доколку е можно, истите треба да се пристапни од надворешната страна на производниот простор.

(8) Одводите треба да се со соодветна големина и да бидат затворени. Потребно е да се избегнуваат отворени канали, но доколку се неопходни, истите треба да се плитки заради олеснување на чистењето и дезинфекцијата.

(9) Производните простории треба да имаат ефикасна и соодветна вентилација, со уреди за контрола на воздухот (вклучувајќи ги температурата и каде што е потребно, влажноста и филтрацијата), и истите да се соодветни за препаратите со коишто се ракува, за операциите кои се преземаат со нив и во однос на надворешната средина.

(10) Мерењето на почетните материјали треба да се врши во засебна просторија за мерење, наменета за таа потреба.

(11) При собирање на прав, во текот на земањето примероци, мерењето, мешањето и обработката, како и пакувањето на сувите препарати, треба да се преземат конкретни мерки со цел да се избегне вкрстена контаминација и да се олесни чистењето.

(12) Просториите за пакување на ветеринарно-медицинските препарати треба да се посебно проектирани и распоредени како би се избегнала вкрстена контаминација и мешање на препаратите.

(13) Просториите за производство треба да се добро осветлени, особено кога се вршат визуелни контроли.

(14) Во рамките на делот за производство може да се вршат контроли во текот на процесот доколку не претставуваат ризик за производството.

Член 7

(1) Просторите за складирање треба да се со капацитет кој овозможува уредно складирање на различните категории на материјали и препарати: почетни материјали и материјали за пакување, меѓупроизводи, непакувани и крајни препарати, препарати во карантин, препарати кои се пуштени во промет, одбиени, вратени или препарати повлечени од промет.

(2) Просторите за складирање треба да се проектирани или прилагодени на начин кој ќе обезбеди соодветни услови за складирање, истите треба да се чисти и суви и во нив да се одржуваат температури во рамки на прифатливи граници. Доколку се потребни посебни услови за складирање, истите треба да се обезбедат, проверат и да се набљудуваат.

(3) Приемниот простор и просторот за испорака треба да ги заштитуваат материјалите и препаратите од временските услови.

(4) Приемниот простор треба да е проектиран и определен на начин што ќе овозможи контејнерните со влезните материјали да може да се исчистат пред складирањето, доколку е неопходно.

(5) Доколку карантинот е обезбеден со чување во посебни простории - физички карантин, истите треба да се јасно обележани и пристап до нив да имаат само овластените лица. Секој систем што го заменува физичкиот карантин, треба да обезбеди иста безбедност.

(6) За земање мостри од почетните материјали, треба да се обезбеди засебен простор. Доколку земањето мостри се врши во просториите за складирање, истото треба да се врши на начин кој ќе спречи контаминација или вкрстена контаминација.

(7) За складирање на одбиени, повлечени или вратени материјали или препарати, треба да се обезбедат одвоени простории.

(8) Високоактивните материјали или препарати треба да се складираат во сигурни и безбедни простории.

(9) На печатените материјали наменети за пакување треба да се обрне посебно внимание на безбедното и сигурно складирање заради сообразноста со ветеринарно-медицинските препарати.

Член 8

(1) Лабораториите за контрола на квалитет треба да се одвоени од местата за производство, особено лаборатории за контрола на биолошки и микробиолошки материјал и радиоизотопи, кои исто така треба да се одвоени од други.

(2) Контролните лаборатории треба да се проектирани на начин којшто би соодветствувал со операциите кои ќе се вршат во нив.

(3) Контролните лаборатории треба да поседуваат доволно простор со цел да се избегне вкрстена контаминација и мешање на препаратите, како и соодветен простор за чување на примероците и записите.

(4) Осетливите инструменти треба да се заштитат од вибрации, влажност, електрични пречки и други влијанија, во засебни простории, доколку е неопходно.

(5) Во лабораториите кои ракуваат со биолошки или радиоактивни примероци, потребно е да се обезбедат посебни услови во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство.

Член 9

(1) Просториите за одмор и исхрана на кадарот треба да бидат одвоени од останатите простории.

(2) Соблекувалните, просториите за миене и санитарните јазли треба да се лесно достапни и со соодветен капацитет за одреден број на корисници. Санитарните јазли не треба да се директно поврзани со деловите за производство или складирање.

(3) Работилниците за одржување треба да се одделени од местата за производство, колку што е можно. Доколку во местото за производство се складираат алатки и делови, истите треба да се чуваат во простории или плакари определени за таа намена.

(4) Живеалиштата на животни треба да се добро изолирани од останатите простории, со засебен влез и уреди за регулирање на воздухот.

Член 10

(1) Опремата за производство треба да е проектирана, сместена и да се одржува на начин соодветен за нејзината намена.

(2) Поправките и одржувањето на опремата не треба да претставуваат опасност во однос на квалитетот на препаратите.

(3) Опремата за производство треба да е проектирана така што би можела лесно и целосно да се чисти. Чистењето треба да се врши согласно детални и пишани постапки на производителот, а опремата треба да се чува во чиста и сува состојба.

(4) Опремата за миене и чистење се одбира и користи така што не треба да биде извор на контаминација.

(5) Опремата се инсталира на начин со кој се избегнува можност за грешка или контаминација.

(6) Опремата за производство не треба да претставува опасност во однос на препаратите.

(7) Деловите на опремата за производство коишто доаѓаат во контакт со ветеринарно-медицинскиот препарат не треба лесно да влегуваат во реакција, да се додаваат и ресорбираат до граници кои можат да влијаат на квалитетот на препаратот и на тој начин да претставуваат опасност.

(8) За процесите на производство и контрола треба да има обезбедено ваги и опрема за мерење кои се со соодветна прецизност и опсег.

(9) Опремата за мерење, вагање, снимање и контрола треба да се калибрира и проверува во дефинирани временски интервали со соодветни методи, при што потребно е да се чуваат записи од извршените тестови.

(10) Водоводната мрежа треба да е јасно означена и каде што е применливо, насоката на проток.

(11) Цевките за дестилирана, дејонизирана, каде и за останати води, треба да се санитарски одржувани согласно пишаните постапки на производителот во кои се де-

тално дадени граничните вредности за микробиолошка контаминација како и активностите коишто треба да се преземат во случај на нивно надминување.

(12) Неисправната опрема треба да се отстрани од деловите за производство и контрола на квалитет или јасно да се означат дека не работи.

Дел III

Одобрение за производство

Член 11

(1) За добивање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати, производителот на ветеринарно-медицински препарати поднесува барање за добивање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати до Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Барањето од став (1) на овој член се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја на осум меѓусебно поврзани страни.

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член ги содржи следните податоци:

- 1) дел 1: Административни податоци;
- 2) дел 2: Информации за местото на производство;
- 3) дел 3: Контакт лица;
- 4) дел 4: Договорни лаборатории;
- 5) дел 5: Објекти за складирање и манипулација;
- 6) дел 6: Забелешки и
- 7) дел 7: Изјава и потпис.

(4) Кон барањето од став (1) на овој член се доставува:

- 1) документи за добивање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати;
- 2) доказ за уплата на трошоци за добивање на одобрение за производство;
- 3) решение со кое правното лице кое е подносител на барањето е регистрирано во Централен регистар на Република Македонија и
- 4) имотен лист како доказ за сопственост или договор за закуп на објектот за производство.

(5) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Документите од член 11 став (4) точка 1) од овој правилник, кои се поднесуваат кон барањето за добивање одобрение за производство се состојат од:

- 1) писмена изјава на подносителот на барањето во која се наведени:
 - ветеринарно-медицинските препарати и фармацевтските форми кои ќе ги произведуваат;
 - местото на производство и контрола на истите и
 - активности кои се предмет на добивање на одобрението.

Писмена изјава се поднесува и за производство на активни супстанции што се користат како почетни материјали вклучувајќи го комплетното или парциално про-

изводство, или увозот на активна супстанција што се користи како почетен материјал, како што е дефинирано во Секција В од Дел 2 на Наслов I од Прилогот II од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет(*1), и различните постапки на делење, пакување, или презентирање пред да се инкорпорираат во ветеринарно-медицинскиот препарат, вклучително и повторно пакување или декларирање како што се извршени од дистрибутерот на почетните материјали.

2) документ за детален опис на технолошкиот процес на производство на ветеринарно-медицинскиот препарат;

3) документ за техничко-технолошките услови и локацијата на објектите за производство, контрола и складирање на препаратите како и кадарот и техничка опрема во согласност со Дел II од овој правилник;

4) список на техничка опрема која се користи и доказ за извршена калибрација на мерните инструменти;

5) листа на лица кои се раководители на производство и контрола, и други одговорни лица, нивни контакт податоци и квалификација;

6) документи со кои се потврдува дека подносителот на барањето има вработено лица во согласност со член 31 став (1) точка в) од Законот за ветеринарно-медицински препарати, и тоа:

- контакт податоци, име и квалификација;
- биографија;
- диплома за завршен соодветен степен на образование,

- сертификат, и/или препорака за вработување, доколку е соодветно и

- договор за вработување или друг документ со кој се потврдува дека предметното лице е вработено кај подносителот на барањето.

7) писмена изјава на подносителот на барањето со која потврдува дека ќе овозможи одговорното лице од точките 5) и 6) на овој член самостојно да ги извршува своите должности и дека ги поседува сите потребни средства за таа цел;

8) писмена изјава на подносителот на барањето со која потврдува дека при производството на ветеринарно-медицински препарати ќе користи супстанции кои се произведени во согласност со стандардите за добра производна пракса и

9) писмена изјава на подносителот на барањето со која потврдува дека производството на ветеринарно-медицински препарати ќе се врши во согласност со активностите наведени во одобрението за производство и во согласност со условите наведени во одобрението за ставање во промет за соодветниот препарат.

Член 13

Трошоците за издавање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати се определуваат во зависност од реално потребните трошоци за не-

гово издавање и изнесуваат 500 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплата.

Дел IV

Начин на работа на носителите на одобрението за производство на препарати

Член 14

(1) Производителот треба да обезбеди обука за целиот кадар во рамките на местата за производство или во контролните лаборатории (вклучително и техничкиот кадар, кадарот за одржување и чистење) како и за останатиот кадар чијашто работа може да влијае врз квалитетот на препаратот.

(2) Покрај основната теоретска и практична обука за добрата производна пракса, нововработениот кадар треба да има посетено обука којашто е соодветна на работните задачи кои им се доделени.

(3) Обуките на кадарот треба да се континуирани, да се води евиденција за обуките, и повремено да се врши оценување на практичната ефикасност на истите.

(4) Програмите за обука треба да се достапни, одобрени или од раководителот на производството или од раководителот на контрола на квалитет, како што е соодветно.

(5) Кадарот којшто работи во делови каде постои опасност од контаминација или чисти делови во коишто се ракува со материјали што се високо активни, токсични, заразни или алергени, треба да помине посебна обука.

(6) Посетителите или кадарот кој нема посетено обука не треба да влегува во деловите за производство и контрола на квалитет.

(7) По исклучок на став (6) од овој член, посетителите или кадарот кој нема посетено обука може да влезе во деловите за производство и контрола на квалитет, само доколку е внимателно надгледуван и откако ќе биде известен за личната хигиена и пропишаната заштитна облека.

(8) Обуката треба да ги опфати сите основни начела и насоки на системот на обезбедување на квалитет.

Член 15

(1) Деталните програми за хигиената на кадарот треба да се утврдат и да се прилагодат кон различните потреби во рамките на производствениот капацитет, и истите треба да опфаќаат процедури во однос на здравјето, хигиенските практики и облеката на кадарот.

(2) Процедурите од став (1) на овој член треба да ги разбере и да се придржува кон тие процедури секое лице што е вклучено во делот на производство и контрола.

(3) Програмите за хигиена треба да се промовираат и за истите да се дискутира за време на обуките.

(4) Целиот кадар на производителот на ветеринарно-медицински препарати треба да се подложи на лекарски преглед пред вработување, и по првиот извршен лекарски преглед, треба да се вршат прегледи секогаш кога е потребно во однос на работата и личното здравје.

(5) Производителот на ветеринарно-медицински препарати треба да ги дефинира здравствените барања со кои се гарантира здравствената состојба на кадарот којашто може да е од важност во однос на квалитетот на препаратот.

(6) Производителот на ветеринарно-медицински препарати треба да преземе мерки со коишто гарантира дека ниту едно лице заболено од заразна болест или лице кое има отворени лезии на кожата нема да се ангажира во производството на ветеринарно-медицинските препарати.

(7) Секое лице кое влегува во производниот простор треба да носи заштитна облека соодветна на операциите кои се вршат.

(8) Во производните и магацинските простории не може да се врши консумирање и чување на храна, пијалоци, прибор за пушење како и лекови за лична употреба.

(9) Во производните простории или други простории каде може да дојде до несакан ефект врз препаратот, не може да се вршат нехигиенски постапки.

(10) Кадарот треба да избегнува директен контакт со рацете врз препаратот и деловите од опремата што доаѓа во контакт со препаратот.

Дел V

Начин на водење на евиденција

Член 16

(1) Евиденцијата на ветеринарно-медицинските препарати кои се пуштени во промет ја води носителот на одобрението за производство на ветеринарно-медицински препарати со внесување на следните податоци:

- датум на производство,
- име на ветеринарно-медицински препарат,
- број на серија и рок на траење,
- произведена количина,
- име и адреса на лицата на кои е дистрибуиран ветеринарно-медицинскиот препарат и
- дистрибуирана количина.

(2) Евиденцијата се води во пишана и електронска форма.

Дел VI

Завршна одредба

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-2146/2
10 јуни 2013 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

**БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ**

ДЕЛ 1: АДМИНИСТРАТИВНИ ПОДАТОЦИ**1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕ**

Подносител на барање:

Правно лице:

Контакт лице:

Адреса:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

2. Контакт податоци за комуникација (доколку се различни од податоците на предлог носителот на одобрението)

Контакт лице:

Адреса:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

ДЕЛ 2: ИНФОРМАЦИИ ЗА МЕСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВО**1. ПОДАТОЦИ ЗА ОБЈЕКТОТ**

Име:

Адреса:

Контакт лице:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

2. НАМЕНА НА ОБЈЕКТИТЕ

Производство	☐	Собирање и пакување	☐
Сертификација на серија	☐	Тестирање за контрола на квалитет	☐
Биолошки	☐	Не-биолошки	☐
Извоз	☐	Увоз	☐
Складирање и манипулација	☐	Друго, наведете	☐

3. АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОДОБРЕНИЕТО**3.1. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ**

- одобрените производствени процеси вклучуваат потполно и делумно производство, ослободување во промет на серија и сертификација, увоз, складирање и дистрибуција на специфични препарати и дозирачки форми освен доколку не е поинаку утврдено;
- сертификација на серија и/или тестирање на контрола на квалитет без други производствени процеси треба да се обележи во соодветната точка/или во Дел 4;
- доколку правното лице врши производство на препарати со посебни барања, како на пример радиофармаколошки агенси (препарати) или препарати кои содржат пеницилин, сулфонамиди, цефалоспорини, цитотоксини, супстанции со хормонално дејство и др., овие податоци треба да се обележат под соодветниот вид на препарат и дозирачка форма (применливо за сите точки од овој дел 4.1. освен точките 5.2 и 6)

1.	Стерилни препарати	Производство (обележете)
1.1.	Асептично подготвени (листа на дозирачки форми)	☐
	1.1.1. Течности со голем волумен	☐
	1.1.2. Лиофилизати	☐
	1.1.3. Полу-цврсти препарати	☐
	1.1.4. Течности со мал волумен	☐
	1.1.5. Цврсти препарати и импланти	☐
	1.1.6. Други асептично подготвени препарати (наведете)	☐
1.2.	Целосно стерилизирани (листа на дозирачки форми)	☐
	1.2.1. Течности со голем волумен	☐
	1.2.2. Полу-цврсти препарати	☐
	1.2.3. Течности со мал волумен	☐
	1.2.4. Цврсти препарати и импланти	☐
	1.2.5. Други асептично подготвени препарати (наведете)	☐
1.3.	Сертификација на серијата	☐
2.	Не-стерилни препарати	Производство (обележете)
2.1.	Не-стерилни препарати (листа на дозирачки форми)	☐
	2.1.1. Капсули со цврта обвивка	☐
	2.1.2. Капсули со мека обвивка	☐
	2.1.3. Гуми за цвакање	☐
	2.1.4. Импрегнирани матрици	☐
	2.1.5. Течности за надворешна употреба	☐
	2.1.6. Течности за надворешна употреба	☐
	2.1.7. Медицински гасови	☐
	2.1.8. Други цврсти дозирачки форми	☐
	2.1.9. Препарати под притисок	☐
	2.1.10. Радионуклеидни генератори	☐
	2.1.11. Полу-цврсти препарати	☐
	2.1.12. Супозитории	☐
	2.1.13. Таблети	☐
	2.1.14. Медицински адхезивни фластери	☐
	2.1.15. Интаруминални помагала	☐
	2.1.16. Ветеринарни премикси	☐
	2.1.17. Други не-стерилни медицински препарати (наведете)	☐

2.2.	Сертификација на серијата	☐
3.	Биолошки медицински препарати	Производство (обележете)
3.1.	Биолошки медицински препарати	☐
	3.1.1.Крвни препарати	☐
	3.1.2. Имунолошки препарати	☐
	3.1.3.Препарати за терапија со клетки	☐
	3.1.4. Препарати за терапија со гени	☐
	3.1.5.Биотехнолошки препарати	☐
	3.1.6.Препарати добиени со екстракција на човечки или животнски ткива	☐
	3.1.7.Други биолошки медицински препарати (наведете)	☐
3.2.	Сертификација на серијата	☐
	3.2.1.Крвни препарати	☐
	3.2.2.Имунолошки препарати	☐
	3.2.3.Препарати за терапија со клетки	☐
	3.2.4.Препарати за терапија со гени	☐
	3.2.5.Биотехнолошки препарати	☐
	3.2.6.Препарати добиени со екстракција на човечки или животнски ткива	☐
	3.2.7.Други биолошки медицински препарати (наведете)	☐
4.	Други препарати или производствени активности (други релевантни производствени активности/типови на препарати кои не се споменати во точките 1, 2 и 3 погоре пр. стерилизација на активни супстанции, производство на биолошки активни почетни материјали (доколку е неопходно согласно националното законодавство), хербални или хомеопатски препарати)	Производство (обележете)
4.1.	Производство на:	☐
	4.1.1.Хербални препарати	☐
	4.1.2.Хомеопатски препарати	☐
	4.1.3.Биолошки активни почетни материјали	☐
	4.1.4.Други (наведете)	☐
4.2.	Стерилизација на активните супстанции/ексципиенси/краен препарат:	☐
	4.2.1.Филтрација	☐
	4.2.2.Сува стерилизација	☐
	4.2.3.Влажна стерилизација	☐
	4.2.4.Хемиска стерилизација	☐
	4.2.5.Стерилизација со гама-зрачење	☐
	4.2.6.Стерилизација со електронски снопови	☐
4.3.	Други (наведете)	☐
5.	Пакување	Пакување (обележете)
5.1.	Примарно пакување	☐
	5.1.1.Капсули со цврста обвивка	☐
	5.1.2. Капсули со мека обвивка	☐

	5.1.3.Гуми за цвакање	☐
	5.1.4.Импрегнирани матрици	☐
	5.1.5.Течности за надворешна употреба	☐
	5.1.6. Течности за надворешна употреба	☐
	5.1.7.Медицински гасови	☐
	5.1.8.Други цврсти дозирачки форми	☐
	5.1.9.Препарати под притисок	☐
	5.1.10.Радионуклеидни генератори	☐
	5.1.11.Полу-цврсти препарати	☐
	5.1.12.Супозитории	☐
	5.1.13.Таблети	☐
	5.1.14.Медицински адхезивни фластери	☐
	5.1.15.Интраруминални помагала	☐
	5.1.16.Ветеринарни премикси	☐
	5.1.17.Други не-стерилни медицински препарати (наведете)	☐
5.2.	Секундарно пакување	☐
6.	Тестови за контрола на квалитет	Во однос на производството (обележете)
	6.1.Микробиолошки: стерилност	☐
	6.2.Микробиолошки: не-стерилност	☐
	6.3.Хемиски/Физички	☐
	6.4.Биолошки	☐

ДЕЛ 3: КОНТАКТ ЛИЦА

1. КВАЛИФИКУВАНО ЛИЦЕ:

Име:	
Адреса:	
Земја:	
Телефон:	
Факс:	
E-Mail:	
Квалификација (релевантна за ова одобрение):	
Работно искуство (краток опис на вработувањето и одговорностите релевантни за ова одобрение):	
Професионални здруженија:	

2. ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО:

Име:	
Адреса:	
Земја:	
Телефон:	
Факс:	
E-Mail:	
Квалификација (релевантна за ова одобрение):	
Работно искуство (краток опис на вработувањето и одговорностите релевантни за ова одобрение):	
Име и звање на лицето(а) на кои тој/таа го дава извештајот	
Делокруг на работа и одговорност	

3. ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ:

Име:	
Адреса:	
Земја:	
Телефон:	
Факс:	
E-Mail:	
Квалификација (релевантна за ова одобрение):	
Работно искуство (краток опис на вработувањето и одговорностите релевантни за ова одобрение):	
Име и звање на лицето(а) на кои тој/таа го дава извештајот	
Делокруг на работа и одговорност	

ДЕЛ 4: ДОГОВОРНИ ЛАБОРАТОРИИ

1. Податоци за договорната лабораторија (поединечно за секоја лабораторија која ќе се наведе во одобрението)

Име:

Адреса:

Земја:

Лице за контакт:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

2. Тестови за контрола на квалитет (пополнете соодветно за секоја договорна лабораторија)

2.1. Микробиолошки: стерилност ☐ да ☐ не2.2. Микробиолошки: не-стерилност ☐ да ☐ не2.3. Хемиски/Физички ☐ да ☐ не2.4. Биолошки ☐ да ☐ не2.5. Тестирање на стабилност? ☐ да ☐ не2.6. Дали на местото се врши тестирање на крајниот препарат? ☐ да ☐ не2.7. Дали на местото се врши микробиолошко тестирање на крајниот препарат и/или суровините? ☐ да ☐ не

Објаснете ги активностите доколку точките од 2.1. до 2.6. имаат негативен одговор

ДЕЛ 5: ОБЈЕКТИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И МАНИПУЛАЦИЈА

1. Податоци за објектите за складирање и манипулација вклучени во одобрението

Име:

Адреса:

Земја:

Контакт лице:

Телефон:

Факс:

E-Mail:

ДЕЛ 6: ЗАБЕЛЕШКИ

Наведете дополнителни информации кои се во прилог на барањето. Може да се наведат промени во адресите, лицата за контакт итн.

ДЕЛ 7: ИЗЈАВА И ПОТПИС

Јас/Ние долупотпишаниот(те) поднесувам(е) барање за добивање на одобрение за производство за предлог носителот на одобрението наведен во овој образец и за активностите на кои се однесува ова барање за одобрение.

1) Активностите мора да бидат исклучиво во согласност со податоците наведени во барањето или да се вршат во врска со истото.

2) Врз основа на моето знаење и уверување, податоците дадени во овој образец се точни, вистинити и потполни.

Извршена уплата на трошоци ☐

Подносител

Статус (Звање) _____

Име _____ во _____ печатни

Датум

(*1) Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет е усогласен со Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата (32001L0082).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1993.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 12.6.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „СЕЛЕЧКА РЕКА“ со инсталирана моќност од 1720 kW и со локација бр. 384 на КП бр. 590/3, бр. 692/4 и бр. 336/3, КО Селци Буринец, Општина Струга.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-26

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „СЕЛЕЧКА РЕКА“

- податоци за локација на електроцентралата: локација бр. 384 на КП бр. 590/3, бр. 692/4 и бр. 336/3, КО Селци Буринец, Општина Струга

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1720 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 7.055.110 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „СЕЛЕЧКА РЕКА“, УП 1 бр.08-45/12 од 19.3.2012 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-137/13
12 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1994.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 12.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител

на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „СЕЛЕЧКА РЕКА“ со инсталирана моќност од 1720 kW и со локација бр. 384 на КП бр. 590/3, бр. 692/4 и бр.336/3, КО Селци Буринец, Општина Струга.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-26

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „СЕЛЕЧКА РЕКА“

- податоци за локација на електроцентралата: локација бр. 384 на КП бр. 590/3, бр. 692/4 и бр.336/3, КО Селци Буринец, Општина Струга

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1720 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 7.055.110 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 12.6.2033 година

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-136/13
12 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013086